



**ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР**
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Врз основа на член 40 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007; 7/2008;57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), член 18 од Статутот на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Тарифата на услугите што ги врши Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр. 02-5760/1 од 01.12.2015 година, Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 22.02.2016 година, и Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје бр.02-1831/1 од 01.04.2016 година за постапување по Решението на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 22.02.2016 година, Одлука за изменување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр.02-6372/1 од 23.11.2016 година, Одлуката за изменување на Одлуката за изменување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр. 02-6613/1 од 05.12.2016 година и Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-89 од 16.12.2016 година ,и Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје бр.02-7170/1 од 29.12.2016 година за постапување по Решението на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-89 од 16.12.2016 година, Одлуката за изменување и дополнување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр.02-3718/1 од 18.06.2018 година и Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-34 од 23.07.2018 година, се утврдува пречистен текст на

**ТАРИФА
НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА ДЕПОЗИТАРОТ
И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ
- Пречистен текст -**

Општи одредби

1. Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во понатамошниот текст ЦДХВ) наплаќа надоместоци по поединечни видови на услуги кои ги извршува во текот на своето работење, во согласност со оваа Тарифа.
2. ЦДХВ ги доставува фактурите за извршените услуги во рок од 5 работни дена од денот на извршување на услугата. За Членките на ЦДХВ фактурите се наплатуваат месечно и се доставуваат во првите десет дена во месецот, а се однесуваат за претходниот месец. За издавачите чии хартии од вредност се водат во системот на ЦДХВ, фактура за годишните надоместоци се издава еднаш годишно.
3. Рок за плаќање на фактурите изнесува 8 дена од денот на доставувањето освен за годишните надоместоци за водење на евиденција на хартиите од вредност за кои рокот изнесува 30 дена од денот на доставувањето.
4. Данокот на додадена вредност (ДДВ) не е вклучен во цената на услугите. Истиот не се пресметува за услугите кои не подлежат на оданочување според Законот за данок на додадена вредност.
5. Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје може да даде попусти и/или да изврши ослободување од плаќање на надоместоци согласно склучени договори со институции. Под институција се подразбира субјект кој не е основан согласно Законот за трговските друштва.
6. Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје може со Одлука да утврди листа на издавачи на кои им се фактурира годишен надомест за водење на евиденција за акциите со одобрен попуст
7. За дел од услугите кои ги пружа ЦДХВ, каде во тарифата е наведена цената на услугата зголемена за трошоци, под трошоци се подразбираат стварни трошоци кои не се дел од цената на услугата што ја дава ЦДХВ (трошоци на платен промет, поштарина и др.)
8. За издавачите со пасивен статус и издавачите на кои Депозитарот ќе им определи попуст согласно точката 6 од Општите одредби, тарифните броеви од поглавјата 1.2, 1.3 и 4 се наплатуваат според утврдениот надомест зголемен за трипати.
9. По исклучок на точката 3 од Општите одредби, корисниците на дистрибутивниот систем на податоци на Депозитарот, надоместокот за користење на услугите на дистрибутивниот систем утврден со оваа Тарифа, го плаќаат пред нивното обезбедување.
10. Услугите преку дистрибутивниот систем не се обезбедуваат за издавачите со пасивен статус и издавачите на кои Депозитарот ќе им определи попуст, согласно точка 6 од Општите одредби.
11. Услугите кои се обезбедуваат преку дистрибутивниот систем, а се потпишани со електронски потпис содржат временски жиг.

Надоместоци

1.Услуги за издавачите				
1.1 Регистрациски активности				
Тарифен број	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
1.1.1	Надомест за иницијален пристап во системот на ЦДХВ за издавач на хартии од вредност	по издавач	еднократно	16.000 МКД
	Услугата опфаќа прифаќање и обработка на податоците во нематеријализиран облик, упис на податоците за Издавачот, емисиите и сопствениците на хартии од вредност .			
1.1.2	Годишен надомест за водење на евиденција за акциите	по издавач	годишно	0,00836% од номиналната вредност на акциите издадени од издавачот, минимален надомест 16.700 МКД, максимален надомест 108.700 денари
	Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на издадените акции на издавачот со состојба на последниот ден од претходната календарска година. Доколку вредноста на издадените акции на акционерското друштво е изразена во валута различна од денари, за целите на пресметката на висината на основната главнина се зема средниот курс на валутата објавен од НБРМ на 31.12. од претходната година. Овој тарифен број не се применува за акционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифните броеви за друштва со пасивен статус.			
1.1.3	Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на акции	по сметка	годишно	28 МКД, максимален надомест 44.600МКД
	Број на сметки со состојба на 31.12 претходната година.			
1.1.4	Надоместок за упис на нова емисија на хартии од вредност во системот на ЦДХВ	по емисија	на барање	32.000 МКД
1.1.5	Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од	по ISIN	годишно	0,008% од пазарната капитализација, минимален надомест 16.000 МКД,

	вредност со кои се тргува на пазарот			максимален надомест 78.000 МКД
	Надоместокот се пресметува според просечна пазарна капитализација на хартиите од вредност од тој ISIN за последните 92 календарски денови од претходната календарска година (се пресметува просек на цените реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12 за претходната година и истиот се множи со бројот на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN). Доколку во 92-те календарски денови не се тргувало со хартиите од вредност од тој ISIN, услугата на водење на евиденција за хартиите од вредност во нематеријален облик се пресметува по тарифен број 1.1.6.			
1.1.6	Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на пазарот	по ISIN	годишно	0,006% од номиналната вредност на емисијата, минимален надомест 12.000 МКД, максимален надомест 32.000 МКД
	Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN.			
1.1.7	Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на должнички долгорочни хартии од вредност	по сметка во ISIN	годишно	20 МКД, максимален надомест 32.000 МКД
	Број на сметки по ISIN со состојба на 31.12 претходната година.			
1.1.8	Надомест за упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда	по емисија	на барање	5.000 МКД
	За упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда не се наплаќа тарифниот број 1.1.4.			
1.1.9	Годишен надомест за водење на евиденција за акциите на издавач со пасивен статус	по издавач	годишно	1.500 мкд
	За дефинирање на друштвата со пасивен статус се применуваат одредбите од Правилата за работа на ЦДХВ. За овие друштва не се наплаќа по тарифните броеви 1.1.2. и 1.1.3.			
1.1.10	Надомест за промена на статус на издавач на акции од пасивен во активен	по издавач	Еднократно, по исполнување на услов	50.000 мкд

1.2. Корпоративни активности

	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
1.2.1.	Корпоративни дејства за АД кои се реализираат преку сметките на имателите на хартии од вредност	по сметка фиксен износ (кумулативно)	на барање	45 МКД 4.000 МКД
	Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со повлекување/поништување на акции, поништување на акции без намалување на основната главнина, спојување, припојување или поделба на друштва, спојување или поделба на акции, надомест за распределба на дивиденда во акции и други корпоративни активности на ниво на сметка на имател.			
1.2.2	Корпоративни дејства за АД кои се реализираат на ниво на ИСИН број	по ISIN	на барање	4.000 МКД
	Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност по акција, промена на валута на хартиите од вредност,			
1.2.3	Претворање на род на акции	по сметка фиксен износ (кумулативно)	на барање	45 МКД 4.000 МКД
1.2.4	Надомест за пресметки	по сметка фиксен износ (кумулативно)	на барање	45 МКД 2.000 МКД
	Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во пари, пресметка на главница и/или камата на обврзници.			
1.2.5	Надомест за исплати	по сметка	на барање	45 МКД+ трошоци
	Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, исплата на главница и/или камата од обврзници.			
1.2.6	Надомест при постапка на преземање на акционерско друштво	по издавач	на барање	0,1% од депонираниот паричен износ или банкарска гаранција за плаќање на хартиите од вредност + трошоци
	Оваа услуга се наплаќа од преземачот			
1.2.7	Надомест за спроведување на активности при постапка на преземање на акционерско друштво	по сметка	на барање	45 МКД
	Оваа услуга се наплаќа од преземачот, а не се наплаќа доколку преземањето не се реализира.			

1.2.8	Спроведување на постапка за принудна продажба/ принудно купување на хартии од вредност согласно Закон за преземање на акционерски друштва (се наплаќа од преземачот)	по издавач по сметка	на барање	0,75% од расположивата вредност предмет на принудна продажба/ принудно купување, но не помалку од 30.000 МКД и 300 МКД по сметка
1.2.9	Надомест за известување на акционерите во врска со преземени корпоративни дејства	по сметка	на барање	15 МКД + трошоци
1.2.10	Доставување на повик за одржување на акционерско собрание до акционерите	по сметка	на барање	30 МКД + трошоци

1.3. Услуги за известување на издавачите

Тарифен број	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
1.3.1	Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)	по акционерска книга	на барање	1.000 МКД
1.3.2	Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, во печатена форма	по акционерска книга	на барање	3.500 МКД
1.3.3.	Издавање на акционерска книга која содржи \geq 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)	по акционерска книга	на барање	2.000 МКД
1.3.4	Издавање на акционерска книга која содржи \geq 1000 сметки, во печатена форма	по акционерска книга	на барање	6.000 МКД
1.3.6	Изработка на потврда за право на глас Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.	по ISIN	на барање	9.000 МКД
1.3.7	Изработка на нестандартен извештај	по издавач	на барање	3.000 МКД /човек/ден

	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани во акционерската книга на издавачот согласно барањето на издавачот.			
1.3.8	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период	по ISIN	на барање	1.000 мкд + 100 мкд по страна
	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN за период определен од страна на издавачот.			
1.3.9	Надомест за доставување на акционерска книга по електронска пошта	по акционерска книга	на барање	- 1.000 МКД за една книга месечно - 2.500 МКД месечно за 4 книги
1.3.10	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ)	по акционерска книга	на барање	Постојна цена предвидена во претходните броеви за издавање на акционерска книга+3.000 мкд

2.Услуги за членките				
	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
2.1	Надомест за прием во членство во ЦДХВ на берзански посредник	по членка	еднократно	330.000 МКД
	За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Правилата за членство на Депозитарот			
2.2	Годишна членарина за членство на берзански посредник	по членка	годишно	152.000 МКД
	За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Правилата за членство на Депозитарот. Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 еднакви месечни рати, најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец, а доколку членката во текот на месецот има реализирано промет кој генерира надомест од порамнување по принципот Испорака наспроти плаќање за трансакции склучени на овластена берза повисок од 50.000 МКД, во тој случај е ослободена од плаќање членарина за тој месец.			
2.3	Обука за користење на системот на ЦДХВ	по барател	на барање	1.500 МКД човек/ден
2.4	Надомест за прием во членство во ЦДХВ на друштво за управување со инвестициски фондови	по членка	еднократно	110.000 МКД

2.5	Годишна членарина за членство на Друштво за управување со инвестициски фондови	по членка	годишно	50.000 МКД
	Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 еднакви месечни рати, најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец.			

3. Утврдување и порамнување

Тарифен број	Услуга	Единица	динамика	Надоместок (МКД)
	Опис / Појаснување			
Надоместоци за порамнување на трансакции со хартии од вредност реализирани на овластена берза				
3.1	Надоместок за порамнување по принципот “Испорака наспроти плаќање” за трансакции склучени на овластена берза	од трансакција	еднаш месечно за претходниот месец	0,1% од вредноста на трансакцијата, но не помалку од 100 МКД
	Надоместокот се пресметува од продажна и од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници). За порамнување по принципот „Испорака наспроти плаќање“, за трансакции склучени на овластена берза со државни хартии од вредност (освен обврзниците за денационализација), Депозитарот не наплатува надоместок од членките (берзански посредници). ¹			
3.2	Надоместок за порамнување на трансакции со хартии од вредност реализирани на овластена берза склучени како резултат на нова емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда	Од трансакција, на куповната страна на трансакцијата	Еднаш месечно за претходниот месец	0,1 % од вредноста на трансакцијата, но не помалку од 100 МКД
	Надоместокот се пресметува од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници).			

¹ Одредбата во тарифниот број 3.1 која се однесува на ненаплатувањето на надоместок за утврдување и порамнување на трансакции склучени на овластена берза за државни хартии од вредност (освен обврзниците за денационализација), ќе се применува до воведувањето на надоместок за утврдување и порамнување на трансакции склучени на пазарот преку шалтер.

4.Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ				
Тарифен број	Услуга	Единица	динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
4.1.	Надомест за спроведување на оставинско решение	по наследник	на барање	100 МКД
4.2.	Надомест за спроведување на договор за подарок	по даропримач	на барање	1,3% од пазарната односно номиналната вредноста на подарокот (зависно која е поголема), за даропримачи од прв наследен ред 300 ден
4.3.	Други преноси на хартии од вредност што не се трговски преноси	по пренос	на барање	100 МКД
4.4.	Надомест за спроведување на пренос на сопственост во постапка на реализација на заложно право	по пренос	на барање	0,1% од номиналната вредност на хартиите од вредност кои се предмет на преносот
4.5.	Надомест за спроведување на налог од овластена институција за исплата во обврзници	по износ	на барање	300 МКД
4.6.	Надомест за спроведување на ограничување на сметката за хартии од вредност	по ISIN на сметка, по пренос	на барање	100 МКД
4.7.	Надомест за бришење на ограничување на сметката за хартии од вредност	по ISIN на сметка, по пренос	на барање	100 МКД
4.8.	Пренос на сопственост над хартии од вредност при поделба или спојување на друштва и други статусни промени кај сопственици на хартии од вредност	по сметка	на барање	0,5% од пазарна односно номинална вредност на хартиите од вредност (зависно која е поголема), минимален надомест 1.500 МКД
4.8-а.	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради распределба на хартии од вредност во постапка на доброволна ликвидација	по сметка	на барање	0,5% од пазарна односно номинална вредност на хартиите од вредност (зависно која е поголема), минимален надомест 1.500 МКД, максимален надомест 600.000 МКД

	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
	Пренос на сопственост над хартии од вредност заради вложување како непричен влог во трговско друштво	по сопственик	на барање	0,5% од пазарна односно номинална вредност (зависно која е поголема) на хартиите од вредност кои се пренесуваат, но не помалку од 5.000 МКД и не повеќе од 600.000 МКД
4.9.	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради судско порамнување и распределба на имот за време на живот	по сопственик	на барање	1,3 % од пазарна односно номинална вредност (зависно која е поголема) на хартиите од вредност кои се пренесуваат, но не помалку од 500 МКД и не повеќе од 5.000 МКД
4.10.	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
4.11.	Надомест за вршење на увид по барање на акционер на податоци запишани во акционерската книга (на монитор)	по увид	на барање	1.000 МКД
4.12.	Надомест за вршење на увид по барање на акционер на податоци запишани во акционерската книга (во хартиена форма)	по увид	на барање	1.000 МКД, и по 50 денари за секоја печатена страна од акционерска книга, но не повеќе од 4.000 МКД
4.13.	Надомест за подигнување на фотокопија од акционерска книга на барање на акционер	по акционерска книга	на барање	3.500 МКД
4.14.	Надомест за потврда за физички или правни лица за поседување/непоседување на хартии од вредност	по ISIN по лице	на барање	200 МКД
4.15.	Надомест за издавање потврди по барање на физичко или правно лице за исплатени парични средства при преземање на акционерско друштво за регулирање на даночни обврски	по лице	на барање	200 МКД
	Електронско преземање податоци од системот на ЦДХВ за овластени старателски банки	по сметка	на месечно ниво за претходниот месец	500 МКД
4.16.	Под сметка се подразбира старателска сметка на која се водат сопственичките позиции за сметка на трето лице – инвеститор, вклучително и ограничените сопственички позиции за тој инвеститор на други ограничени сметки.			

4.17.	Извод од сметка	по сметка	на барање	200 МКД
4.18.	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум	по сметка	на барање	300 МКД
4.19.	Стандарден Целосен извештај за имател	по имател	на барање	400 МКД
	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на денот на поднесеното барање.			
4.20.	Стандарден Целосен извештај за имател на конкретен датум	по имател	на барање	500 МКД
	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на конкретен датум определен од страна на подносителот.			
4.21.	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период	по сметка	на барање	900 МКД
	Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од вредност за период определен од страна на подносителот.			
4.22.	Нестандарден извештај за имател на сметка	по лице	на барање	2.000 МКД
	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од вредност согласно барањето на имателот на сметка.			
4.23	Изработка на нестандартен извештај	по извештај	на барање	3.000 ден./човек/ ден
	Извештајот содржи податоци согласно барањето на субјектот-корисник на услугите на ЦДХВ овластен согласно закон, а не се однесува исклучиво на сметки на хартии од вредност од точка 4.22 од оваа Тарифа.			
4.24	Превод на извештај од македонски на англиски јазик	по извештај	на барање	300 МКД

5. Услуги за користење на дистрибутивниот систем

5.1 Услуги за користење на дистрибутивниот систем за издавачи

Тарифен број	Услуга	Единица	Надоместок (МКД)
5.1.1	Издавање на акционерска книга која содржи под, или 1000 сметки, во ексел или пдф формат	по акционерска книга	1.000 МКД
5.1.2	Издавање на акционерска книга која содржи над 1000 сметки, во ексел или пдф формат	по акционерска книга	2.000 МКД
5.1.3.	Издавање на акционерска книга која содржи под, или 1000 сметки, во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	2.500 МКД
5.1.4	Издавање на акционерска книга која содржи над 1000 сметки, во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	4.500 МКД

5.1.5	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ), во ексел или електронски пдф формат	по акционерска книга	Постојна цена предвидена во тарифните броеви 5.1.1 или 5.1.2 за издавање на акционерска книга+3.000 МКД
5.1.6	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ), во електронски пдф формат, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по акционерска книга	Постојна цена предвидена во во тарифните броеви 5.1.3 или 5.1.4 за издавање на акционерска книга+3.000 МКД
5.1.7	Изработка на потврда за право на глас	по ISIN	7.000 МКД
5.1.7	Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.		
5.1.8	Изработка на потврда за право на глас, верификувана со електронски потпис и временски жиг	по ISIN	7.500 МКД
5.1.8	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.1.7		
5.1.9	Топ 20 акционери по ИСИН	по ISIN	2.000 МКД
5.1.10	Топ 20 акционери по ИСИН, , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по ISIN	2.500 МКД
5.1.11	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период (Извештај за трговски и нетрговски преноси)	по ISIN	2.000 МКД
5.1.11	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN, за период од најмногу еден календарски месец определен од страна на издавачот.		
5.1.12	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период, , верификуван со електронски потпис и временски жиг (Извештај за трговски и нетрговски преноси)	по ISIN	2.500 МКД
5.1.12	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN, за период од најмногу еден календарски месец определен од страна на издавачот.		
5.1.13	Доставување на известување од издавачот до имателите	по известување	200 МКД + 20 МКД по имател

	Инсајдерско тргување	по известување	300 МКД
5.1.14	<p>Известувањето за инсајдерско тргување содржи информации за издавачот на хартии од вредност дали некој од листата на пријавени инсајдери се стекнал или отуѓил хартии од вредност издадени од тој издавач.</p> <p>Претходно, издавачот преку порталот ги пријавува инсајдерите и на секоја промена на состојба на издадените хартии од вредност, до издавачот се испраќа известување за инсајдерот кој ги стекнал, односно отуѓил хартиите од вредност, начинот на нивно стекнување или отуѓување (трговски или нетрговски пренос) и пренесениот број на хартии од вредност.</p> <p>Статусот на инсајдер го определува издавачот</p>		
	Извештај за структура на друштво	по известување	2.000 МКД
5.1.15	<p>Извештајот содржи податоци за структура на основната главнина, учество на акционерите во основната главнина и акционери со учество над 5%.</p>		
	Извештај за структура на друштво , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по известување	2.500 МКД
5.1.16	<p>Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.1.15.</p>		
5.2. Услуги за користење на дистрибутивниот систем за иматели			
Тарифен број	Услуга	Единица	Надоместок (МКД)
5.2.1	Извод од сметка	по сметка	100 МКД
5.2.2	Извод од сметка, верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	200 МКД
5.2.3	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум	по сметка	150 МКД
5.2.4	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	300 МКД
	Стандарден целосен извештај за имател	по имател	200 МКД
5.2.5	<p>Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на денот на поднесеното барање.</p>		
	Стандарден целосен извештај за имател , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по имател	300 МКД
5.2.6	<p>Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.5.</p>		
	Стандарден целосен извештај за имател на конкретен датум	по имател	250 МКД
5.2.7	<p>Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на конкретен датум определен од страна на подносителот.</p>		
5.2.8	Стандарден целосен извештај за имател на конкретен датум , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по имател	400 МКД

	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.7.		
	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период	по сметка	500 МКД
5.2.9	Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од вредност за период определен од страна на подносителот.		
	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по сметка	700 МКД
5.2.10	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.9.		
	Нестандарден извештај за имател на сметка (Извештај за вложувања)	по извештај	1.500 МКД
5.2.11	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од вредност.		
	Нестандарден извештај за имател на сметка (Извештај за вложувања) , верификуван со електронски потпис и временски жиг	по извештај	2.000 МКД
5.2.12	Извештајот ги содржи податоците од тарифен број 5.2.11.		
	Вредност на портфолио	по извештај	300 МКД
5.2.13	Извештајот содржи податоци за состојбата на сметка во кој е изразен вкупниот број на хартии од вредност на имателот на сметка и нивната моментална пазарна вредност. Доколку со хартиите од вредност не се тргува, изразена е само нивната номинална вредност.		

Преодни и завршни одредби

Тарифникот подлежи на промени доколку курсот на еврото во однос на денарот според курс на НБРМ се зголеми над 5% од курсот на еврото на денот на влегување во сила на оваа Тарифа.

Со денот на отпочнување на примена на оваа Тарифа, престанува да важи Пречистен текст на Тарифата на ЦДХВ АД Скопје бр.01-7170/2 од 30.12.2016 г.

**Претседател на Одбор на
директори на ЦДХВ АД Скопје,
Антигона Буклеска Младеновиќ**